

# Службен гласник

Број 28

23.02.2015 година

на Општина Кавадарци



## СОДРЖИНА

Решение за објавување на Одлука за одредување на приоритетен проект за изградба на фекална канализација во с.Бохула;	
Одлука за одредување на приоритетен проект за изградба на фекална канализација во с.Бохула;	
Решение за објавување на Одлука за сопствено учество на Општина Кавадарци при аплицирање по проектот “Изградба на фекална канализација во с.Бохула”	
Одлука за сопствено учество на Општина Кавадарци при аплицирање по проектот “Изградба на фекална канализација во с.Бохула”	
Решение за објавување на Одлука за распределување на финансиски средства наменети за финансисрање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации;	
Одлука за распределување на финансиски средства наменети за финансисрање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации;	
Решение за објавување на Одлука за утврдување Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина Кавадарци 2014-2024;	
Одлука за утврдување Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина Кавадарци 2014-2024;	
Решение за објавување на Одлука за усвојување на предлозите за уписна политика за Средните општински училишта во Општина Кавадарци со Заклучок;	
Одлука за усвојување на предлозите за уписна политика за Средните општински училишта во Општина Кавадарци	
Заклучок по Одлука за усвојување на предлозите за уписна	

политика за Средните општински училишта во Општина Кавадарци;	
Решение за објавување на Заклучокот за усвојување на Локална волонтерска стратегија за општина Кавадарци 2015-2018;	
Заклучокот за усвојување на Локална волонтерска стратегија за општина Кавадарци 2015-2018;	
Решение за објавување на Одлука за одобрување на набавка на основни средствасо Заклучок;	
Одлука за одобрување на набавка на основни средства;	
Заклучок по Одлуката за одобрување на набавка на основни средства;	
Решение за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на Дом на култура”Иван Мазов-Климе” Кавадарци за набавка на столчиња-голема сала;	
Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на Дом на култура”Иван Мазов-Климе” Кавадарци за набавка на столчиња-голема сала;	
Решение за објавување на Заклучок по Одлуката за Одлуката за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура;	
Заклучок по Одлуката за Одлуката за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура;	
Решение за објавување на Одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;	
Одлуката за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат;	
Решение за објавување на Одлука за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект кој се наога на КП.бр.11457 и дел од КП.бр.11448 во КО Кавадарци 2;	
Одлука за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект кој се наога на КП.бр.11457 и дел од КП.бр.11448 во КО Кавадарци 2;	
Решение за објавување на Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на КП.бр.4169 и дел од КП.бр.4786/1 КО Ваташа;	
Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на КП.бр.4169 и дел од КП.бр.4786/1 КО Ваташа;	
Решение за објавување на Одлука за давање на времено	

користење на недвижна ствар без надоместок сопственост на Општина Кавадарци Месни заедници „Брака Досеви“;	
Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар без надоместок сопственост на Општина Кавадарци Месни заедници „Брака Досеви“;	
Решение за објавување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2015 година;	
Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2015 година;	
Решение за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(елементарна непогода-поплави);	
Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(елементарна непогода-поплави);	
Решение за објавување на Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(опожарена куќа);	
Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(опожарена куќа);	
Решение за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2015 година;	
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2015 година;	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на**

**Одлука за одредување на приоритетен проект за изградба на фекална  
канализација во с.Бохула**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за одредување на приоритетен проект за изградба на фекална канализација во с.Бохула, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/1**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 , а во врска со член 22 точка став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**ОДЛУКА**

за одредување на приоритетен проект за изградба на фекална канализација  
во с.Бохула

**Член 1**

Се одредува проектот “Изградба на фекална канализација за с. Бохула,, како приоритетен проект на Општина Кавадарци за аплицирање по јавниот повик за прибирање на предлог проекти за развој на подрачја со специфични развојни потреби и за развој на селата, за користење на средства од Програмата за рамномерен регионален развој за 2015 година.

**Член 2**

Проектот опфаќа изградба на фекална канализација, односно изградба на главните канализациони линии во с. Бохула во должина од 1.150 м (илјада сто и педесет) метри.

Потребните средстава за изградба на фекалната канализација се со вкупен износ од 4.000.000,00 денари.

**Член 3**

Финансиските средства за реализација на проектот во висина од 50% односно 2.000.000 денари ќе се обезбедат од Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој, и 50% односно 2.000.000 денари ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Кавадарци, Програма ГА и Програма Ј.

#### Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Кавадарци.

**Бр.08 – 705/1**

**19.02.2015 година**

**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

**Претседател,**

**М-р Горица Пеливанова – Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

#### Р Е Ш Е Н И Е

**за објавување на**

**Одлука за учество на Општина Кавадарци при аплицирање на Проект “Изградба на фекална канализација во с.Бохула”**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за учество на Општина Кавадарци при аплицирање на Проект “Изградба на фекална канализација во с.Бохула”, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година.**

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/2**

**23.02.2015 година**

**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**

**ГРАДОНАЧАЛНИК**

**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 , а во врска со член 22 точка став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

#### ОДЛУКА

за сопствено учество на општина Кавадарци при аплицирање по проектот „ изградба на фекална канализација во с,Бохула,,

#### Член 1

Општина Кавадарци учествува со сопствени средства при аплицирање по проектот „ Изградба на фекална канализација во с,Бохула,, пред Бирото за регионален развој на Р.М.

#### Член 2

Вкупната вредност на проектот „ Изградба на фекална канализација во с,Бохула,, изнесува 4.000.000,00 денари. Општина Кавадарци учествува во износ од

2.000.000 денари, односно 50% од вкупниот износ на проектот. Останатите средства во висина од 50% односно 2.000.000 денари ќе се обезбедат од Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој

**Член 3**

Финансиските средства од член 2 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Кавадарци, Програма ГА и Програма Ј.

**Член 4**

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен Гласник на Општина Кавадарци.

**Бр.08 – 705/2**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на**

**Одлука за распределување на финансиски средства наменети за финансисрање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за распределување на финансиски средства наменети за финансисрање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година.**

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/3**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.Весник на РМ” бр.5/2002), Програмата за подршка на невладините организации за 2014 година (“Сл.Гласник на Општина кавадарци” бр.26/2014), член 132 став 1 од Статутот на општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци” бр.8/05), , Советот на Општина Квадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За Распделување на финансиски средства наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации**

**Член 1**

Финансиските средства предвидени по Програмата за поддршка на невладиниот сектор и по „Јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година, наменети за финансирање на проекти и програмски активности на здруженија и фондации“ бр.19-5323/1 од 14.11.2014 година се распределуваат на следниве организации кои се пријавиле:

Бр.	Име на Организацијата	Износ на Доделени Средства во денари
1.	Здружение „Васил Хаџинаумов Јуниор“	20.000,00
2.	Здружение „Меѓународен фестивал на детски и младински хорови“	40.000,00
3.	Здружение на граѓани за заштита и рахабилитација и ореданизација на деца на општините Кавадарци, Росоман и Конопиште	30.000,00
4.	Сојуз за спорт и рекреација на инвалиди - Кавадарци	10.000,00
5.	Здружение на слепи лица - Кавадарци	10.000,00
6.	Народна техника - Кавадарци	25.000,00
7.	Општински совет за превенција од малолетничко престапништво на град Кавадарци	30.000,00
8.	Општинска организација „Црвен Крст“ - Кавадарци	25.000,00
9.	Здружение „Чекор кон Европа“	25.000,00
10.	Здружение на писатели „Тиквешки Цветови“	15.000,00
11.	Здружение „Ликовна Колонија - Михајлово“ АРТ	25.000,00
12.	ПСД „ОРЛЕ“	30.000,00
13.	Здружение на граѓани „Иднината е сега“ - Кавадарци	10.000,00
14.	Здружение на „Тиквешки Роми“	20.000,00
15.	Еколошко друштво „ТИСИВЕЦ“ с. Возарци	40.000,00
16.	Здружение за развој, едукација и забава на децата со занаети и професии - „ПАНЧЕЛИТО“	20.000,00
17.	Здружение за негување и развој на винската култура, вински туризам и производи од грозје - „ВИНОТЕК“	15.000,00

18.	Здружение за негување млади таленти – „Ластарчиња“	15.000,00
19.	Организација на жени „Визија“	20.000,00
20.	Здружение на граѓани – „Локален Центар за поддршка на развојот и демократијата“	20.000,00
21.	Здружение за алтернативна култура - „Алтер Центар“	20.000,00
22.	Друштво на ликовни уметници	30.000,00
23.	Здружение на глуви и наглуви лица - Кавадарци	10.000,00
24.	Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост – „ПОРАКА“	10.000,00
25.	Здружение на лица со телесен инвалидитет „МОБИЛНОСТ“ - Кавадарци	10.000,00
26.	Здружение на граѓани - „ЗОНА“	40.000,00
27.	Сојуз на борците од народноослободителната и антифашистичка војна на Р.Македонија	20.000,00
28.	ЗЗУЖС Еко-Живот Кавадарци	15.000,00

## Член 2

Одобрените финансиски средства ќе се исплатат од Програмата Г1 Трансфер до Невладени организации и други трансфери, на ж- сметка на корисникот.

## Член 3

Одобрените финансиски средства треба да се користат за проектни активности предвидени во апликацијата/ пријавата а во согласност со Законот за здруженија и фондации (Сл. Весник на РМ“, бр. 52/2010), и врз основа на Кодексот на добри практики за финансиска поддршка на здруженија на граѓани и Фондации (Сл. Весник на РМ бр.130/2007)

## Член 4

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Сл.Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/3**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на**

**Одлука за утврдување Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина**  
**Кавадарци 2014-2024**

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за утврдување Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина Кавадарци 2014-2024, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/4**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 22 став 1 и член 24 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на РМ” 51/05, 137/07,91/09,124/10, 18/11,53/11, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14), а во врска со член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), член 82 став 1 точка 6 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за утврдување на Нацрт Урбанистички План за село Марена**  
**Општина Кавадарци 2014-2024**

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци утврдува Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина Кавадарци 2014-2024, а предметната локација е дефинирана со рамките на урбаниот опфат на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени условите

за планирање на просторот од Агенцијата за планирање на просторот-Скопје , Република Македонија , со тех.бр.17714, со површина 113,32 ха.

### **Член 2**

Составен дел на Одлуката за утврдување Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина Кавадарци 2014-2024 година се :

- текстуален дел со билансни показатели и основни параметри за уредување на просторот синтезен графички приказ на планските решенија со тех.бр. 153/14 според техничка документација од изработена од БИЛД Д.О.О Е.Л извоз-увоз Скопје.

### **Член 3**

По утврдувањето на Одлуката Нацрт Урбанистички План за село Марена Општина Кавадарци 2014-2024, Градоначалникот на Општина Кавадарци организира јавна презентација и јавна анкета.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/4**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е** **за објавување на**

**Одлука за усвојување на предлозите за уписна политика за Средните општински училишта во Општина Кавадарци со Заклучок**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за усвојување на предлозите за уписна политика за Средните општински училишта во Општина Кавадарци со Заклучок, донесени на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година.**

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/5**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002), а во врска со член 10 од Законот за стручно образование и обука (“Сл.весник на РМ бр.71/2006, бр.117/2008, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/2014) член 14 од Законот за средно образование (“Сл.весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/2010, 11/2010,156/2010,18/2011,42/2011,51/2011,6/2012,100/2012,24/2013,41/2014,116/2014 и 135/2014), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавдарци”бр.8/2005), Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

## **О Д Л У К А**

### **за усвојување на предлозите за уписна политика за средните општински училишта во Општина Кавадарци**

#### **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Кавадарци ги усвојува предлозите за уписна политика за средните општински училишта во Општина Кавадарци и тоа на :

- 1.Гимназија “Добри Даскалов”
- 2.СОУ”Киро Спанцов Брко”
- 3.СОЗШУ”Горче Петров”.

#### **Член 2**

Одлуката да се достави до Министерството за образование и наука.

#### **Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/5**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова – Вилхелм**

ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


Општина / Град Скопје Кавадарци  
Средно училиште / СОУ Гимназија „Добри Даскалов“

Вид на образование		Предлог за учебната 2015/2016 година											
		Вкупно паралелки (5+7+9+11)	Вкупно ученици (6+8+10+12)	Парал.на макед.наставен јазик	Ученици на макед.наставен јазик	Парал.на албан.наставен јазик	Ученици на албан.наставен јазик	Парал.на турски наставен јазик	Ученици на турски наставен јазик	Парал.на српски наставен јазик	Ученици на српски наставен јазик	Ученици на српски наставен јазик	Ученици на српски наставен јазик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
а) Гимназиско образование - вкупно:		5	170	5	170								
б) Стручно образование (во четиригодишно траење) вкупно:		2	68	2	68								
струка образовен профил													
економско-правна и трговска	економски техничар	1	34	1	34								
економско-правна и трговска	правен техничар	1	34	1	34								
в) Стручно образование (во тригодишно траење) вкупно:													
струка образовен профил													
г) Стручно образование (во реформирано тригодишно траење) вкупно:													
струка образовен профил													
<b>ВКУПНО а) + б) + в) + г):</b>		<b>7</b>	<b>238</b>	<b>7</b>	<b>238</b>								

Предлог планот со потпис и печат се доставува до Министерството за образование и наука - Сектор за основно и средно образование најдоцна до 20.01.2015 година

Директор, Невенка Поп-Ангелова

*Nevenka Pop-Angelova*



ТЕБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ПРЕДЛОЗИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Општина / Град Скопје : Кавадарци  
Средно училиште: СОЗШУ Горче Петров Кавадарци

Вид на образование		Предлог за учебната 2015/2016 година									
		Вкупно паралелки (5+7+9+11)	Вкупно ученици (6+8+10+12)	Паралелки на македонски наставен јазик	Ученици на македонски наставен јазик	Паралелки на албански наставен јазик	Ученици на албански наставен јазик	Паралелки на турски настав. јазик	Ученици на турски настав. јазик	Паралелки на српски настав. јазик	Ученици на српски настав. јазик
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в. Гимназиско образование											
<b>б. Стручно образование (по четиригодишно траење)- вкупно:</b>		<b>7</b>	<b>238</b>	<b>7</b>	<b>238</b>						
струка образован профил											
Шумарско-дрвопреработувачка	Шумарски техничар	1	34	1	34						
	Техничар за пејзажна архитектура	1	34	1	34						
	Техничар за мебел и ентериер	1	34	1	34						
	Техничар по агроменџмент	1	34	1	34						
Земјоделско-ветеринарна	Техн. за фармерско производство	1	34	1	34						
	Лозаро-винарски техничар	1	34	1	34						
	Техничар за фитомедицина	1	34	1	34						
<b>б. Стручно образование (во три годишно траење)- вкупно:</b>											
<b>г. Стручно образование (по реформирано тригодишно траење)- вкупно:</b>		<b>2</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>68</b>						
Шумарско-дрвопреработувачка	Столар	1	34	1	34						
Земјоделско-ветеринарна	Градинар-цескар	1	34	1	34						
<b>ВКУПНО а)+ б)+ в)+ г)</b>		<b>9</b>	<b>306</b>	<b>9</b>	<b>306</b>						



Табеларниот преглед со потпис и печат се доставува до  
Министерството за образование и наука  
Сектор за основно и средно образование најдоцна до  
20.01.2015

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД ЗА ЗАПИШУВАЊЕ УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Општина/ Град Скопје Кавадарци

Средно училиште СОУ КИРО СПАНЦОВ\_БРКО

Вид на образование		Предлог за учебната 2015/2016 година											
		Вкупно паралелки (5+7+9+11)	Вкупно ученици (6+8+10+12)	Парал. на макед. наставен јазик	Ученици на макед. наставен јазик	Парал. на албан. наставен јазик	Ученици на албан. наставен јазик	Парал. на турски наставен јазик	Ученици на турски наставен јазик	Парал. на српски наставен јазик	Ученици на српски наставен јазик	Ученици на српски наставен јазик	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
а) Гимназиско образование - вкупно:													
б) Стручно образование (по четиригодишно траење) - вкупно:													
струка	образовен профил												
МАШИНСКА	Автотехничар мекатроничар	1	34	1	34								
	Машински техничар	1	34	1	34								
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА	Електротехничар-енергетичар	1	34	1	34								
	Електротехничар за компјутерска техника и АВТОМАТИКА	2	68	2	68								
в) Стручно образование (по тригодишно траење) - вкупно:													
струка	образовен профил												
МАШИНСКА	Атомеханичар/Бравар	1	34	1	34								
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА	Електронсталатар и монтер	1	34	1	34								
<b>ВКУПНО а) +б) +в):</b>		<b>7</b>	<b>238</b>	<b>7</b>	<b>238</b>								

Директор



Градоначалник



Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/2002), а во врска со член 10 од Законот за стручно образование и обука (“Сл.весник на РМ бр.71/2006, бр.117/2008, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/2014) член 14 од Законот за средно образование (“Сл.весник на РМ” бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/2010, 11/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 135/2014), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005), расправајќи по Одлуката за усвојување на предлозите за уписна политика на Средните општински училишта во Општина Кавадарци, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

1. Советот на Општина Кавадарци ги задолжува Средните општински училишта во Општина Кавадарци после завршување на конкурсот да достават Извештај за извршениот упис на ученици во учебната 2015/2016 година до Советот на Општина Кавадарци .

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/5/1**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **РЕШЕНИЕ** **за објавување на**

#### **Заклучокот за усвојување на Локална волонтерска стратегија за општина Кавадарци 2015-2018**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот за усвојување на Локална волонтерска стратегија за општина Кавадарци 2015-2018, донесен на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци“.

**Бр.09-866/6**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002), член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), расправајќи по Локалната волонтерска стратегија за Општина Кавадарци 2015-2018, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

### **З А К Л У Ч О К**

1. СЕ УСВОЈУВА Локалната волонтерска стратегија за Општина Кавадарци 2015-2018 .

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/6**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

### **ЛОКАЛНА ВОЛОНТЕРСКА СТРАТЕГИЈА ЗА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ 2015 – 2018**

**Кавадарци, Февруари 2015**

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или препораките изнесени овде се на имплементаторот (ите) / авторот (ите) и не ги одразуваат оние на Владата на САД.

Работна група која ја подготвуваше стратегијата:

1. Александра Тодорова – Локален координатор
2. Зоран Јованчев – член на советодавно тело
3. Роза Алексова – Основен Суд Кавадарци



4. Љубица Кочова – ООУ „Тоде Хаџи Тефов“
5. Димитар Каракулев – инспектор
6. Ѓоко Нанчев – СППМД
7. Сашко Петров – Совет на општина Кавадарци
8. Даниел Уневски - Зона

## **Содржина на локалната волонтерска стратегија на општина Кавадарци**

### **1. Вовед**

- Општа цел на Стратегијата
- Методологија
- Принципи
- Опфат /Целна група
- Временска рамка

### **2. Анализа на состојбата на волонтерството во Општина Битола**

### **3. Стратешки цели**

### **4. Спроведување , следење и ревизија**

План за спроведување – Акциски план

### **1. Вовед**

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Во општина Кавадарци постои пракса за волонтирање во локалните институции и граѓанските организации, како и организирање на локални волонтерски акции. Преку низа на проекти и активности спроведувани од граѓанските организации со поддршка на општината, волонтерите имаат можност да се запознаат со работата на институциите, да споделат искуства со другите волонтери, да стекнат нови знаења.

Имајќи во предвид дека во согласност со Законот за волонтерство локалните заедници се стимулираат да ги вреднуваат и наградуваат волонтерите, општина Кавадарци во соработка со СППМД Кавадарци активно се вклучува во имплементација на регулативата од областа на волонтерството на локално ниво преку креирање на документ за јавна политика - локална волонтерска стратегија. Општина Кавадарци тргнува од фактот дека на национално ниво, покрај Законот за волонтерство донесен 2007 година, постои и Стратегија за унапредување и промоција на волонтерство 2010 – 2015, којашто меѓу другото има потреба од пренесување на активностите и на локално ниво.

Стратегијата ќе овозможи креирање на функционален институционален механизам преку кој ќе се стимулираат волонтерски активности на локално ниво и ќе се поддржи формирање на Локален волонтерски центар кој ќе ги координира и имплементира активностите на локалната самоуправа, државните институции и невладиниот сектор во областа на волонтерството.

Иницијативата претставува модел на граѓанско учество во процесите на донесување на одлуки поврзани со развојот на волонтерството во Македонија. Процесот на подготовка на стратегијата, воден од Младински културен центар – Битола е дел од проектот „Граѓаните во акција – локална волонтерска стратегија“ финансиски поддржан од Амбасадата на САД во Република Македонија.

Со овој стратешки документ се дефинираат насоките и областите за развој на волонтерството, одговорностите и улогата на клучните засегнати страни, начините за негова промоција и моделите за имплементирање на локалната волонтерска стратегија. Стратегијата претставува основа за создавање на клима за признавање на волонтерите и волонтерската работа како неопходни за развојот на општеството и локалната заедница, но и за личен развој на волонтерите - стекнување на нови вештини за подобро прилагодување на пазарот на труд, социјална инклузија и себереализација.

Од друга страна, поттикнувањето на граѓаните и граѓанските организации активно да се вклучат во развојот на локалната заедница преку учество во процесите на донесување на одлуки, значи и поефикасна, поодговорна и потранспарентна локална самоуправа.

### **Општа цел на стратегијата на стратегијата**

Општа цел на локалната волонтерска стратегија е обезбедување на постојан развој, промовирање и јакнење на волонтерското ангажирање во општина Кавадарци.

За постигнување на оваа цел неопходно е општината, јавните институции и граѓанските организации од Кавадарци да воспостават сеопфатен план за волонтерство кој јасно ќе ги дефинира позициите каде и како ќе можат да се обавуваат волонтерски активности и како волонтерството да се поттикнува заради обезбедување на негов постојан континуитет и развој.

Усвојувањето на Националната стратегија за волонтерство во Република Македонија треба да донесе позитивни промени во областа на волонтерството и на локално ниво, во функција на воспоставување на волонтерството како сервис за граѓаните на град Кавадарци, кој со формирање на Локалниот волонтерски центар ќе обезбеди и можност граѓаните од сите возрасни граници, во рамки на своите можности и способности да бидат волонтери и да

извршуваат волонтерски активности на доброволна основа. На овој начин се потенцира една од најважните позитивни карактеристики на човекот, хуманоста.

Со локалната волонтерска стратегија општина Кавадарци ќе се залага да ги оствари следниве **специфични цели**:

1. Промовирање на волонтерството кај пошироката јавност
2. Поттикнување на културата на волонтирање
3. Обезбедување на институционална рамка за функционирање на волонтерството
4. Обезбедување одржлив развој на волонтерството на локално ниво
5. Формирање на Локален волонтерски центар

## **Методологија**

Стратегијата е подготвена следејќи ги принципите на партиципативна демократија, односно на консултативен начин со вклученост на сите заинтересирани страни – локална власт, јавни институции и државни органи на локално ниво, граѓански организации, образовни институции, бизнис заедницата итн.

Се користеше комбиниран модел на фокусирани расправи преку работна група и широки консултации преку 2 форуми со учество на сите засегнати страни. Најпрвин беше формирана меѓусекторска работна група составена од 7 членови (1 претставник од општинската администрација, 2 членови на Совет на општина Кавадарци, 3 претставници на граѓански сектор и 1 претставник на јавна институција од Кавадарци). Работната група се формира со цел да се согледаат локалните потреби за волонтери и волонтерски акции и активности и да се обезбеди партиципативност на процесот на креирање на институционален механизам за соработка на ЕЛС и граѓанскиот сектор во општина Кавадарци. Преку работни состаноци, таа имаше за задача да работи на структурата и содржината на стратешкиот документ. Резултатите од работата на нацрт стратешкиот документ за време на работните состаноци на групата беа презентирани и ставени на јавна дискусија на 2 консултативни форуми на кои беа поканети сите засегнати страни. Учесниците на форумот имаа можност преку свои предлози и коментари да дадат придонес во подготовка на стратегијата, со цел стратегијата да ја отсликува вистинската потреба за развој на волонтерството во општина Кавадарци.

Исто така, на почетокот на консултативниот процес, се подготви краток анкетен прашалник кој преку социјалните медиуми послужи како алатка за испитување на јавното мислење за состојбата со волонтерството на ниво на општина Кавадарци.

Процесот на подготовка на стратегијата исто така беше следен и консултиран од формираното советодавно тело на проектот „Граѓаните во акција – локални волонтерски стратегии“ составено од претставници од трите пилот-општини вклучени во проектот (Битола, Тетово и Кавадарци), надворешен експерт од областа на волонтерството и партиципативната демократија и претставници на трите партнерски организации во

проектот: Младински културен центар – Битола, институт за развој на заедницата – Тетово и Совет за превенција против малолетничка делквивенција – Кавадарци).

## **Принципи**

**Доброволност** - Принципот на доброволност значи постоење на добра воља од страна на чинителите во процесот т.е. институцијата која ангажира волонтери, организацијата која управува со волонтерите и самите волонтери. Сите страни вложуваат со цел општа корист за локалната заедница. Волонтерот - својата енергија, посветеност, труд и време; институцијата - простор и можности волонтерот да учи, да се надградува и да дејствува притоа стекнувајќи конкретно практично искуство; организацијата - своето искуство во управувањето со волонтери и волонтерски практики. Ова е еден од основните принципи кој му дава уникатност на волонтерството пред сите други облици на ангажирање како што се работниот однос или практиканството на пример.

**Еднакви можности** - Овој принцип промовира вклучителност наместо исклучителност или ексклузивитет. Тој повикува на отвореност на сите активни чинители во процесот без постоење на предрасуди и стравови. Овој принцип промовира отворена соработка со разни профили јавни институции, волонтери и здруженија водени од општиот интерес за задоволување на потребите на граѓаните и подобрувањето на условите на животот во заедницата. За овозможување на овој принцип неопходна е максимална транспарентност на чинителите, отстранување на пречките кои влијаат на процесот, како и проактивен пристап и реализација на активности со цел поголема вклученост на граѓаните и нивна мотивација за волонтирање.

**Взаемна доверба и партнерство** - Овој принцип доаѓа како резултат од претходно изградената свесност од страна на чинителите во процесот за вложување во средината, во јавните институции, во градењето на одговорни граѓани на заедницата. Притоа секоја од страните е свесна за својата улога во процесот, како и улогите на другите страни. Градењето на доверба и градењето на партнерски однос значи секоја од страните да си има јасно поставени цели и истите да бидат усогласени со другата страна без нереални очекувања кои излегуваат надвор од рамките на концептот на волонтерство.

**Активна вклученост на засегнатите страни** - Ако се земе предвид дека секоја од страните е зависна од сите други, тогаш лесно е да се претпостави дека без активна вклученост на сите страни во процесот не е можно градење на заеднички успеси. Секоја од страните во своето поле треба да ги користите сите потенцијали кои му се на располагање. Јавните институции да градат капацитети за управување со волонтери; притоа неопходно е и нивно отворање кон јавноста со акцент на младите и нудење на можности за волонтирање; здруженијата во пружање на поддршка на јавните институции преку градење на партнерства; институциите на државно и локално ниво во градење на овозможувачка околина за спроведување на активностите и креирање на рамка која ќе ги отстрани сите

бариири со цел олеснување на процесите; и секако проактивни волонтери кои излегуваат од рамките на личната корист во интерес на општата добробит.

**Одговорност** - Сите страни да се свесни за одговорноста која ја имаат во целиот процес. Институциите да ја препознаат можноста преку развојот на волонтерството да се поттикнат младите во стекнување на практични вештини кои ќе им помогнат во нивното осамостојување како личности; здруженијата заедно со другите вклучени страни преку промовирањето на волонтерството да понудат алтернативен модел со цел градење на ценети институции кои нудат подобри услуги на граѓаните; граѓаните со своите идеи и ентузијазам преку преземање на поголема лична одговорност во решавањето на општествените проблеми и нудењето на поддршка онаму каде што е потребно: загадување, здравство, помош на стари лица, работа со деца и сл.

**Отвореност и транспарентност** - Овој принцип е основен предуслов за се погоре наведено да функционира на начин како што треба. Тој пред се подразбира препознавање, отвореност и вреднување на концептот на волонтерство. Споделувањето на искуства и информации поврзани со волонтирањето е врвен приоритет. Тоа налага: крос-секторска соработка, учество на форуми, саеми и други слични настани на тема поттикнување на волонтерство, он-лајн и офф-лајн споделување на волонтерски искуства, отворени понуди на волонтерски позиции, правење на анализи за резултатите од волонтерските ангажмани и користа на институциите од тоа, усвојување на јасни процедури и политики за управување со волонтери во самите институции и сл.

### **Целна група и опфат**

Стратегијата ќе овозможи заеднички став и силна посветеност кон развој на волонтерството во Македонија од страна на сите **засегнати страни**:

1. Граѓанските организации од Кавадарци како посебна целна група, активно вклучени во процесот на креирање на стратегијата.

Многу од граѓанските организации работат на волонтерска основа, тие не можат да си дозволат платен персонал, како резултат на долгорочна финансиска нестабилност во секторот. И покрај ваквите услови, голем дел од нив го промовираат волонтерството во локалната заедница, организираат волонтерски акции и работни/волонтерски кампови или се вклучени во меѓународни размени на волонтери преку Европскиот волонтерски сервис (EVS) или други програми. Усвоената локалната волонтерска стратегија ќе резултира со поголема поддршка на локални волонтерски програми на граѓанските организации.

2. Организатори на волонтерска работа:

Стратегијата отвора можности за организиран пристап и координација на волонтери во локалната самоуправа, јавните институции и граѓанските организации. Отвореноста за вклучување на волонтери придонесува за подобрување на ефикасноста и транспарентноста во работењето на овие институции/организации.

Имајќи во предвид дека јавниот сектор, особено институциите од областа на социјалната заштита се соочуваат со тешкотии при обезбедување на квалитетни услуги за своите корисници, стимулирањето на волонтирање во овие институции може директно да влијае за подобрување на квалитетот на испорачаните услуги, а со тоа и на квалитетот на живот на социјално ранливите категории на граѓани.

### 3. Други засегнати страни:

Дел од мерките во овој стратешки документ овозможуваат заедничка соработка и партнерство на полето на волонтерството на граѓанските организации и локалната самоуправа со образовните институции (основни, среди училишта и факултети) и бизнис секторот во насока на локален развој.

Крајни корисници – граѓаните/локалната заедница во Кавадарци.

Локалната волонтерска стратегија ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на живот во локалната заедница. Локалните волонтерски акции директно придонесуваат за нејзин развој. Додадена вредност е тоа што корисниците на локалните волонтерски акции обично се ранливите категории на граѓани. Волонтирањето може да го охрабри граѓанскиот активизам, да ги поврзе граѓаните со локалната самоуправа, но и да ја зголеми ефикасноста, транспарентноста и отчетноста на локалната самоуправа.

### **Временска рамка**

Временската рамка за спроведување на стратегијата е четири години и истата ќе се спроведува во периодот од јануари 2015 до декември 2018 година. Во акцискиот план кој е дел од Стратегијата подетално е разработена временската рамка за спроведување на планираните активности .

## **2. Анализа на состојбата на волонтерството во општина Кавадарци**

### **Кратка анализа на состојбата во Македонија**

Законот за волонтерство на РМ (усвоен 2007) го признава волонтирањето како активност од интерес за Македонија што придонесува за подобар квалитет на живот и ги активира граѓаните во општествениот живот, но и како алатка за развој на демократско општество засновано на еднаквост. Сепак, националните фондови за поддршка на волонтирањето и волонтерските програми се ограничени. Поголемиот дел од иницијативите од областа на волонтерството се финансирани од меѓународни донатори или фондации кои имаат свои канцеларии во Македонија. Локалните самоуправи обезбедуваат буџетска поддршка за граѓанските организации, но и овие средства се ограничени. Мобилизирањето на ресурси од локалната заедница, исто така, е недоволно развиено, така што поголемиот дел од

граѓанските организации се борат да обезбедат финансирање за нивните активности, вклучително и за волонтерски иницијативи. Во јавноста постои општ недостиг на свест за придобивките од волонтирањето. Исто така, постои недостиг на пристап до брзи информации за можностите за волонтирање кај одредени групи на граѓани, особено повозрасните. Тоа доведува до ситуација кога волонтерството не е доволно препознаено, признаено и афирмирано во јавноста.

Од националното истражување спроведено од страна на Младинскиот културен центар – Битола, во рамките на проектот „Волонтерите поддржуваат – поддржете ги волонтерите“, моменталната состојба со волонтерите, односно нивниот статус, говори за нецелосно регулирани односи, кои резултираат со искористување на волонтерите кои често заменуваат работни позиции во јавните институции. Вклучувањето на волонтерите во јавните институции претежно се случува преку објавување на огласи, при што не постои развиена пракса за соработка со граѓанските организации кои работат на полето на волонтерството, малку се користи нивното искуство и експертизата при регрутацијата, изборот и обуката на волонтерите и организаторите на волонтерската работа. При тоа, позитивен пример е проектот Локален волонтерски сервис кој Младински културен центар – Битола во партнерство со 6 други граѓански организации од Македонија го спроведува континуирано веќе шест години и претставува успешна приказна за систематско и сеопфатно сместување на волонтери на соодветни волонтерски позиции во јавни институции, граѓански организации и локални самоуправи, но со поддршка на странски донатори.

### **Анализа на состојбата на волонтерството во општина Кавадарци**

Во општина Кавадарци постои повеќегодишна добра практика на волонтирање во одредени области, а недостаток е недоволното познавање на постоечката регулатива која ја уредува оваа материја и недостигот од пишан документ за поттикнување на волонтерството на локално ниво.

Од спроведениот прашалник во август 2014, за волонтерската работа се смета дека е многу корисна активност за заедницата, особено за младите. Добиените резултати посочуваат дека во општина Кавадарци е потребно организирано и систематско делување со цел да се подобри состојбата со волонтерството. Истовремено, непобитно се утврди дека ќе биде потребен и подолг временски период да се добијат очекуваните резултати. Со цел да се мотивираат граѓаните активно да волонтираат, се смета дека е потребна и дополнителна едукација за предностите од волонтерството.

Од анализата на прашалникот за волонтирање произлезени се следните заклучоци:

- ✓ На волонтирањето треба да му се посвети повеќе внимание
- ✓ Волонтерството е добар начин да се искористи слободното време
- ✓ Вклучувањето во волонтерската работа е добар начин да се запознаат интересни луѓе
- ✓ Волонтерите можат да помогнат во решавање на проблемите на локалната заедница
- ✓ Волонтирањето може да придонесе за подобрување на вештините и личен развој на волонтерите

### **3. Специфични цели**

#### **3.1 Промовирање на волонтерството кај пошироката јавност**

Промовирањето на волонтерството кај пошироката јавност е една од најважните цели на локалната стратегија за волонтерство, пред се затоа што е директно поврзана со сите останати специфични цели и активности кои ќе бидат дел од стратегијата и акциониот план.

За остварување на оваа цел предвидени се следниве мерки: промовирање на волонтерството преку медиумите, промовирање на волонтерството преку социјалните мрежи, промовирање на волонтерството пред институциите и организациите и пред граѓанството.

Сите мерки се поддржани од низа активности со цел да се опфатат сите целни групи како еден од приоритетите на локалната стратегија за волонтерство.

#### **Воспоставена функционална комуникација со локалните и националните медиуми и функционален механизам за информирање на јавноста**

Користењето на медиумите како алатка при споделувањето на информации поврзани со волонтерството е од посебна важност, пред се поради нивното влијанието врз јавноста и јавното мислење.

Во овој контекст, најпрвин ќе бидат идентификувани сите локални и регионални, електронски и печатени медиуми со цел информацијата полесно да стигне до целната група. Во насока на исполнување на оваа специфична цел, предвидени се повеќе активности:

- испраќање на соопштение за јавност до сите медиуми
- организирање на прес конференции
- гостување во ТВ и радио емисии и дневни вести
- реклами на локални радија, телевизии, весници, веб портали

#### **Воспоставен функционален механизам за информирање на јавноста преку социјалните мрежи**

Во ерата на интернетот, влијанието на социјалните мрежи е несомнено големо, пред се поради бројните корисници кои секојдневно се активни на овие мрежи. Од друга страна, можностите кои ги нудат истите се речиси неограничени, па токму поради тоа социјалните мрежи ќе бидат корисни алатки во промоцијата на локалната волонтерска стратегија, и тоа преку:

- изработка на фејсбук профил и негово редовно ажурирање
- изработка на твитер профил и негово редовно ажурирање

#### **Промовирање пред институции и организации**

Со цел подобро запознавање на органите на локалната власт и граѓанските организации со позитивната законска легислатива за волонтерство, но и за подобрување на предвидените активности кои ќе бидат опфатени во локалната стратегија, ќе бидат реализирани повеќе промотивни активности и тоа:

- Организирање на трибини на повеќе теми за вработените од институциите и организациите
- Достава на локалната волонтерска стратегија до сите институции и организации



- Достава на месечни билтени со информации за волонтерски позиции во институции и организации и тековно заинтересирани волонтери

### **Промовирање пред граѓанството**

Промоцијата пред граѓаните како општа целна група подразбира организирање и реализирање на промотивни активности кои не се опфатени во претходните специфични цели.

Оваа специфична цел вклучува:

- Печатење на летоци, плакати и други промотивни материјали.
- Организирање на инфо денови во училиштата, факултетите, центарот за вработување и др.
- Вклучување на познати јавни личности во кампања за промоција на волонтерството преку нивно учество на разни промотивни настани
- Организирање на волонтерски акции

### **3.2 Поттикнување на културата на волонтирање**

Волонтирањето во локалните институции и граѓанските организации е нешто со што може да се пофали општина Кавадарци. Поттикнувањето на волонтерството им дава можности особено на младите и невработените лица, да развијат или да подобрат определени вештини, таленти или способности, да се обучат, да се здобијат со самодоверба, хуманост и нови вредности и да бидат подготвени за разни можности за вработување. Од друга страна, постарите лица преку волонтирањето можат да останат активни и ангажирани, да придонесат кон заедничкото добро и да чувствуваат дека нивните способности сè уште се вреднувани од заедницата. Граѓанските организации особено ја шират и наметнуваат културата на волонтерството преку своите активности. Позитивниот резултат е двостран: волонтерите го зголемуваат обемот, влијанието и капацитетот на граѓанските организации, додека пак граѓанските организации им овозможуваат на волонтерите да се ангажираат во општествени активности и да ги развиваат своите способности. Истовремено, преку волонтерството постои можност да се зголеми придонесот на граѓанскиот сектор кон развој на заедницата, пред се преку соработка со бројни партнери: државните органи, со кои граѓанските организации би станале долгорочен партнер кој може да придонесе во подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните; медиумите со нивниот информативен придонес и сл.

За поттикнување на културата на волонтирање потребна е поголема информираност во делот на општествената одговорност и можностите за вклучување на јавните институции заедно со граѓанските организации. Оттука, општината ќе се залага за спроведување на следниве мерки:

#### **Промоција на волонтерството во рамките на образовниот систем**

Реализацијата на оваа мерка ќе се изведе преку воведување едукативни содржини и практични активности во рамките на воннаставните програми во основното и средното образование, како и во рамките на дисперзираните студии на факултетите во општина Кавадарци.

**Организирање годишни настани во соработка со ГО за поддршка на локални акции (еколошки, урбанистички и сл.)**

Активен придонес на граѓаните во развојот на заедницата, а преку тоа и промовирање на еколошката свест и хуманоста.

**Организирање на редовни периодични состаноци помеѓу ЛВЦ и претставници од институции заради размена на информации за одредени временски периоди.**

**Одбележување на меѓународниот ден на волонтерство (5 Декември)**

Со низа активности, со промоција на одредени настани, доделување признание за најдобар волонтерски проект, за институција со најголем број на волонтери на годишно ниво, воспоставување на годишна локална награда „Волонтер на годината“ итн.

**3.3 Обезбедување на институционална рамка за функционирање на волонтерството**

Суштински дел на оваа локална стратегија е специфицирањето на мерките потребни да се воспостави институционална рамка за функционирање на волонтерството во општина Кавадарци.

Институциите и граѓанските здруженија кои функционираат на подрачјето на Општина Кавадарци имаат општествена одговорност и истовремено можност преку имплементацијата на оваа стратегија, активно да се вклучат во континуираниот и развоен процес на волонтерството на локално ниво. Институциите и граѓанските здруженија се подеднакво одговорни за формулирање на локалната политика, планирањето и донесувањето одлуки поврзани со волонтерството во градот.

Државниот и невладиниот сектор во градот се област каде со имплементација на оваа стратегија е потребно да се интервенира за да се обезбедат услови за зајакнување на нивните капацитети со оглед на тоа дека се одговорни фактори и активни чинители на одржливиот развој на волонтерството во градот.

Значаен елемент за зголемување на ефикасноста на институциите и истовремено јакнење на капацитетите на Локалниот волонтерски центар кој е планирано да се имплементира преку усвојување на оваа стратегија е обезбедување на практичната примена на специфичните цели од локалната стратегија, преку донесување на правилници, програма и друг вид интерни акти наменети за државните институции и невладиниот сектор, а кои би се однесувале на волонтерите и волонтерството воопшто.

За постигнување на оваа цел потребно е сите локални институции да бидат вклучени во обуки за спроведување на стратегијата, а соработката со невладините организации да биде насочена кон искористување на нивните потенцијали, преку нивни активисти, да ја подигнат свесноста кај граѓанството за значењето и вистинските вредности на волонтерството.

Подолу наведените мерки се во насока на обезбедување технички, финансиски и организациски импликации за успешна реализација на стратегијата и акциониот план за волонтерството:

- Обезбедување пристап на волонтерите во државните институции / граѓанскиот сектор преку информирање, консултирање и партиципирање во нивниот делокруг на работа

- Рамноправен однос при извршувањето на работни активности на вработените во државните институции / граѓанскиот сектор со волонтерите, преку примери на добра пракса и вклучување на волонтерите во неформалното образование заради нивно унапредување рамноправно со вработените
- Обезбедување на финансиски и технички ресурси (планирање буџет) кои ќе помогнат во креирањето на локалната политика за активно волонтерство
- Обезбедување поддршка во креирањето на база на податоци за активно учество на волонтерите во работата на државните институции и граѓанскиот сектор, како демократски фактор во создавањето на поголема доверба на граѓаните кон државните институции и граѓанскиот сектор
- Остварување соработка со локалниот бизнис сектор (Регионалната стоп.комора) заради промоција на волонтерството и обезбедување финансиски средства за отворање на локален волонтерски центар, промотивен материјал и сл.
- Едукација/обуки во државни институции/граѓански сектор за нормативната рамка за волонтерство, заради обезбедување одговорен транспарентен и партнерски однос на вработените во овие институции со волонтерите
- Соработка на локал. држ.инст./НВО во донесувањето Етички кодекс на волонтери за град Кавадарци
- Користење/Активно учество на личности кои се носители на високи јавни функции во држ.институции/НВО за промоција, поттикнување и организирање на волонтерски акции во држ.сектор/граѓ.сектор
- Претставување на позитивните резултати од волонтирањето во држ.инст. / граѓ.сектор, преку локалните медиуми

### **3.4 Обезбедување одржлив развој на волонтерството на локално ниво**

Мерките за одржлив развој на волонтерството се во насока на креирање на култура на волонтирање и прифаќање на општествена одговорност како кај поединците на локално ниво, така и кај институциите, но и бизнис заедницата, како една од основните носители на социо – економскиот развој на заедницата.

Исто така, стратегијата за обезбедување развој на волонтерството на локално ниво, неминовно бара преземање на активности за постигање на континуитет на волонтирањето на локално ниво и тоа вклучувајќи ги сите структури кои постојат и функционираат во заедницата, како: поединци, институции, бизнис заедница, граѓански здруженија и слично.

Освен зголемувањето на бројот на волонтерските позиции, одржливоста на волонтерството предвидува и подобрување на квалитетот на волонтирањето – придржувајќи се до веќе постоечкиот Закон за волонтирање, но и разбирањето за суштината на волонтирањето и бенефитите од него за подобрување на квалитетот на животот во заедницата.

Комплементарното надополнување на претходно посочените цели во стратегијата, даваат основа за институционализирање на волонтирањето во Општина Кавадарци, но неопходно е и преземање на специфични мерки кои ќе придонесат за негово временско одржување и развивање. Во таа насока, стратегијата за развој на волонтерството во Општина Кавадарци предвидува:

**Изготвување на годишен акционен план со предвиден број активни волонтерски позиции во институциите и граѓанскиот сектор на локално ниво.**

Согласно оваа поставена цел, стратегијата предвидува серија активности за отварање на активни волонтерски позиции во сите институции и граѓански здруженија на локално ниво, со тенденција, секоја наредна година бројот на овие позиции да се зголемува.

На ваков начин би се постигнало покривање на сите области на општествено живеење и подобрување на квалитетот на услугите кои институциите ги испорачуваат за граѓаните.

**Развивање на капацитетите на институциите на локално ниво за работа со волонтери.**

Иако поголем дел од институциите и граѓанските здруженија до моментот на креирање на стратегијата се корисници на волонтерска помош, анализата на истражувањето покажува дека истите имаат сеуште недоволно дефинирано разбирање на поимот волонтерство и волонтер, како и ограничени капацитети – алатки и вештини за менаџирање со волонтерските структури во нивните редови. Оттука, стратегијата неминовно предвидува организирање на едукациони средби за претставници од институциите и Граѓанскиот сектор за промоција и разбирање на законот за волонтерство и волонтерски менаџмент.

**Зајакнување на можностите и капацитетите на младите за волонтирање.**

Волонтирањето во Општина Кавадарци до моментот на изготвување на стратегијата има своја историја, при што најмногу волонтираат млади до 18 години, но и на млади до 30 години.

Волонтирарањето до сега е организирано во или преку проектни активности на граѓанскиот сектор, низ кои волонтерите незадолжително добиваат обука за правилно разбирање на законот за волонтирање, правата и обврските на волонтерот, како и суштината и бенефитите од волонтирањето.

Чест е случајот кога мотивацијата за волонтирање во најголем дел не е да се придонесе кон заедницата во која живееме, што создава различни очекувања кај поединците и организациите кои го организираат волонтирањето. Од тука ваа гледна точка, една од мерките за одржлив развој на волонтерството е организирање на едукации за потенцијалните волонтери од различни возрастни групи, што директно ќе придонесе за ширење на дијапазонот на волонтирање како по квантитет, така и по квалитет. За постигнување на оваа цел, секако, неопходни се активности и за промоција и разбирање на законот за волонтерство и волонтерско работење.

**Обезбедување на финансиска поддршка за проекти и програми за развој на волонтерството на локално ниво.**

Иако волонтирањето во својата суштина и според закон не предвидува надомест за извршената дејност, сепак истото не ја исклучува можноста за надомест одредени трошоци кои волонтерот ги има.

Исто така, самиот менаџмент на волонтерите, како на ниво на една организација, така и на локално ниво, неминовно условува со финансии за реализирање на целиот процес, од регрутирање, сместување на волонтерите, обука за волонтерите и нивните ментори – супервизори, поддршка и евалуација на постигнатото од волонтерот / волонтерската позиција.

Целиот овој процес во стратегијата е покриен преку серија активности во насока на лобирање и застапување на волонтерските програми и проекти пред локалните авторитети и бизнис заедницата и тоа со основна цел поддршка и финансиска поткрепа на волонтерскиот менаџмент на локално ниво.

Во дополнување на погоренаведеното, стратегијата предвидува и организирање на тркалезна маса и донаторска конференција за претставници од бизнис заедницата за подигање на свеста за бенефитот од волонтирањето и неопходноста од нивна поддршка за негово опстојување на локално ниво.

### **3.5 Локален волонтерски центар**

Во рамки на остварувањето на локалната волонтерска стратегија за функционирање на волонтерството во општина Кавадарци од големо значење е и формирањето на Локалниот волонтерски центар.

Основната задача на Локалниот волонтерски центар ќе биде прибирањето и ажурирањето на податоците за тековно заинтересираните волонтери и слободните волонтерски позиции во сите институции и организации на подрачјето на општина Кавадарци.

Локалниот волонтерски центар ќе организира и реализира активности, средби и состаноци со граѓаните на општината како потенцијални волонтери, со цел да се евидентираат нивниот интерес, способности и можности. Тој ќе обезбедува обуки за различни вештини преку своите капацитети или во соработка со други партнерски организации.

Преку Локалниот волонтерски центар се предвидува и организирање на средби/обуки на подрачните државни институции/НВОи од регионот на општина Кавадарци, при што најпрво ќе се детектираат потребите на институциите од волонтери, за да се одговори адекватно на нивните барања. На овој начин, преку изготвена база на информации и податоци, ќе се согледа вистинската потреба на подрачните институции/НВОи од волонтерство и волонтери, што секако ќе помогне при планирањето на соодветните програмски активности, мерки и услуги што ќе ги понуди локалниот волонтерски центар.

Ваквата активност ќе придонесе за зголемување на барањата за посредување при волонтирање и нивна ефикасна реализација.

На почетокот од својата работа Локалниот волонтерски центар ќе склучи Меморандуми за соработка со подрачните државни институции, граѓанските организации и Регионалната стопанска комора која го обединува стопанскиот и бизнис сектор во Тиквешката.

Исто така, преку Локалниот волонтерски центар ќе се реализираат информативни средби за заинтересираните граѓани – волонтери, со цел да се поттикне нивното вклучување во активностите од надлежност на државни институции/НВО. Услугите за поддршка за волонтирање кои ќе се даваат на волонтерите ќе бидат определени, насочени и прилагодени кон нивните можности и реални потреби.

Имено, преку обезбедување на континуирана и успешна соработка на волонтерите со бизнис секторот ќе се обезбеди промоција на волонтерството, негова популаризација кај граѓанството и секако, материјална и финансиска помош за функционирање на Локалниот Волонтерски Центар.

Во таа насока, Локалниот Волонтерски Центар предвидува неколку активности:

- Искористување на постоечките човечки и технички ресурси во нашата заедница за етаблирање и понатамошно редовно функционирање на канцеларија со седиште во Кавадарци за потребите на ЛВЦ
- Поттикнување за донесување Програма за начинот и времето на обавување на волонтерските активности во државните институции / граѓанскиот сектор
- Посредување во обезбедувањето континуиран развој на праксата за ангажирање на волонтери во локалните државни институции и граѓанскиот сектор со донесување на Правилник со план за работа со волонтери на ниво на работодавач / институција/ НВО
- Информирање за видот на услугите и активните програми и мерки за волонтирање
- Работилници за стекнување и развој на вештини
- Индивидуални и групни советувања
- Анализа на локалните материјални, финансиски и човечки ресурси.

#### **4. Спроведување, следење и ревизија**

Процесот на спроведување, следење и ревизија на се она што е предвидено во локалната волонтерска стратегија е во надлежност на работната група која учествуваше активно и во креирањето на оваа Стратегија. Членовите на работната група ќе го надгледуваат имплементирањето на сите активности кои се предвидени со стратегијата на општина Кавадарци.

Меѓу другото, се предвидува на крајот од секоја година Локалниот Волонтерски центар да поднесува извештај до советот на општина Кавадарци за извршените активности и постигнатите цели во спроведувањето на стратегијата.

Конкретните активности за спроведување на Стратегијата со определена временска рамка, носители на активности, односно одговорни институции, индикатори за реализираните активности и алокацијата на изворот на финансирање на активностите се содржани во Акцискиот план којшто е составен дел на оваа стратегија.

За следење на секоја од дефинираните активности во стратегијата, соодвениот акциски план ја посочува и одговорната институција, која ќе биде одговорна за нејзина реализација и ревизија.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на**

**Одлука за одобрување на набавка на основни средства со Заклучок**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за одобрување на набавка на основни средства со Заклучок, донесени на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци“.

**Бр.09-866/7**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005) на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**за одобрување на набавка на основни средства**

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Кавадарци одобрува набавка на основни средства и тоа:

	<b>Основно средство</b>	<b>Количина</b>	<b>Вредност</b>
1.	Елетрични колички за хендикепирани лица	2	до 246.000 денари со ДДВ

**Член 2**

Средствата потребни за набавката од член 1 под ред.бр.1 се планирани во Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година konto 464 990 Програма АО – Совет на Општина Кавадарци .

**Член 3**

Основните средства од член 1 на оваа одлука да се набават согласно одредбите на Законот за јавните набавки.

#### **Член 4**

Основните средства да се заведат во евиденцијата за основни средства во Секторот за финансии и буџет.

#### **Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/7**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ”бр.05/2002), и член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), расправајќи по Одлуката одобрување на набавка на основни средства, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

1. Советот на Општина Кавадарци препорачува во идниот ребаланс на Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година да се предвидат финансиски средства за набавка на уште 3 инвалидски колички .

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/7/1**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **РЕШЕНИЕ**



**за објавување на**

**Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на Дом на култура "Иван Мазов-Климе" Кавадарци за набавка на столчиња-голема сала**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на Дом на култура "Иван Мазов-Климе" Кавадарци за набавка на столчиња-голема сала, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци“.

**Бр.09-866/8**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци ("Сл.гласник на Општина Кавадарци" бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на ЈОУ Дом на култура "Иван Мазов-Климе" Кавадарци за набавка на столчиња – голема сала**

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Кавадарци одобрува финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година во износ од 1.000.000 денари на ЈОУ Дом на култура "Иван Мазов-Климе" Кавадарци за набавка на столчиња-голема сала.

**Член 2**

Одобрените средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година, и ќе се трансферираат на сметка на ЈОУ Дом на култура "Иван Мазов-Климе" Кавадарци.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кавадарци".

**Бр.08 – 705/8**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за објавување на**

**Заклучокот по Одлуката за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Заклучокот по Одлуката за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура, **донесен на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.**

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/9**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ”бр.05/2002), и член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци („Службен гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005 ), расправајќи по Одлуката за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**З А К Л У Ч О К**

1. Одлучувањето по Одлуката за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура, се одлага за нареден период.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/9**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за објавување на**

**Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко  
планска документација за објекти надвор од планскиот опфат**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година.**

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/10**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.весник на на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, бр.72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко  
планска  
документација за објекти надвор од планскиот опфат**

**Член 1**

Се утврдува потребата од донесување на нова урбанистичко планска документација за објекти надвор од планскиот опфат, со што ќе се изврши документирање на состојбата која е утврдена на лице место, за следните барања:

1. **Барање бр.14-6078** на барателот **Еленова Павлинка** од ул. **Гоце Делчев бр.1 Кавадарци** за утврдување на правен статус на **бесправен објект**  
– **викенд куќа – зграда бр.1 изградена на КП бр.2432/1 КО Ваташа на м.в.Катуниште Рамен Пат**  
(надвор од опфатот, нема УП документација)
  
2. **Барање бр.14-1466** на барателот **Трајко Колевски** од **с.Возарци, Општина Кавадарци** за утврдување на правен статус на **бесправен објект**  
- **станбен објект - зграда број 1 изградена на КП бр.1262 во КО Возарци на м.в.Село** (надвор од опфатот, нема УП документација)
  
3. **Барање бр.14-3081** на барателот **Богдан Јанкулов** ул.**Индустриска, бр.98, Кавадарци** за утврдување на правен статус на **бесправен објект**  
- **станбен објект - зграда број 2 изградена на КП бр.811 и зафаќа дел од КП бр.810 во КО Раец на м.в.Село**  
(надвор од опфатот, нема УП документација)

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/10**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**за објавување на**

**Одлука за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статус на  
бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП.бр.11457 и дел од КП.бр.11448 во  
КО Кавадарци 2**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП.бр.11457 и дел од КП.бр.11448 во КО Кавадарци 2, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/11**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.весник на на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, бр.72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За утврдување на неисполнети услови за утврдување на правен статус  
на бесправно изграден објект кој се наоѓа на КП бр.11457 и дел од КП  
бр.11448 во КО Кавадарци 2**

**Член 1**

Барателот **Добри Гроздановски**, бул.”Едвард Кардељ” бр.11/1-3 од **Кавадарци** поднесе барање под број **14-3624** за легализација на доградба на деловен објект – зграда број 1. Истиот не ги исполнува условите за вклопување на бесправен објект во урбанистичко-планска документација.

Се утврдува дека **не се исполнети условите** за утврдување на правен статус на бесправно изграден објект – доградба на деловен објект - зграда 1 кој се наоѓа на ул.М.Пијаде на КП бр.11457 и зафаќа дел од КП бр.11448 КО Кавадарци 2.

## Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци,,

**Бр.08 – 705/11**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е** **за објавување на**

**Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на КП.бр.4169 и дел од КП.бр.4786/1 КО Ваташа**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на КП.бр.4169 и дел од КП.бр.4786/1 КО Ваташа, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година.**

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/12**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ” бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на

Општина Кавадарци (“Сл.весник на на Општина Кавадарци” бр.8/05), а во врска со член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, бр.72/13, 44/14 и 115/14), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

## О Д Л У К А

**За утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура на КП бр.4169 и дел од КП бр.4786/1 КО Ваташа**

### Член 1

1. Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за бесправниот објект – помошен објект - зграда 2 изграден на КП бр.4169 и помошен објект – зграда 3 изграден на ул.”Пане Џунов” на КП бр.4169 и зафаќа дел од КП бр.4786/1 КО Ваташа, во сопственост на лицето Камче Кочов од ул.”Пане Џунов” бр.11 Ваташа, Кавадарци кој поднесе барање под број 14-634 за легализација на станбен објект – зграда број 1, помошен објект - зграда 2 и помошен објект – зграда 3, од кои горе наведените бесправни објекти помошен објект - зграда 2 и помошен објект – зграда 3 не ги исполнуваат условите за вклопување на бесправен објект во урбанистичко-планската документација, бидејќи објектите се сместени на дел од предвидена сообраќајна инфраструктура.

### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина Кавадарци,,

**Бр.08 – 705/12**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина

Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на**

**Одлука за давање на времено користење на наедвижна ствар без надоместок сопственост на Општина Кавадарци Месни заедници „Браќа Досеви”**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за давање на времено користење на наедвижна ствар без надоместок сопственост на Општина Кавадарци Месни заедници „Браќа Досеви”, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015** година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/13**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 20 и член 20а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи ( “Сл.Весник на РМ” бр.8/05, 150/07, 35/11,166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и180/14), член 36 став 1 точка 15 , а во врска со член 67 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/2002), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на општина Кавадарци”бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**за давање на времено користење на недвижна ствар без надоместок сопственост на Општина Кавадарци Месни Заедници “Браќа Досеви”**

**Член 1**

Недвижната ствар сопственост на Општина Кавадарци – **Месни Заедници “Браќа Досеви”** лоцирана на Ул. “ЈНА” бр.104, на КП бр.13453 за КО Кавадарци 2, заведена на Имотен Лист бр.15775, во површина од 97 м2, се дава на времено користење на Совет за превентива против малолетничка деликвенција - СППМД со седиште на Ул. “Браќа Хаџи Теофови” бр.28 Кавадарци, без надомест.



### **Член 2**

Право на користење на недвижната ствар од член 1 на оваа Одлука се дава за период од 2 години, за реализација на проектни активности, заради стекнување на знаења и способности на деца и млади од Општина Кавадарци.

### **Член 3**

Со правото на користење на недвижната ствар се пренесува обврската на Советот за превентива против малолетничка деликвенција - СППМД за тековно одржување на недвижната стар, како и плаќање на тековните комунални трошоци (електрична енергија, вода и слично).

Користењето на недвижната ствар “Месни Заедници” од страна на Советот за превентива против малолетничка деликвенција - СППМД, не треба да влијае и да ги загрозува потребите на граѓаните на Општина Кавадарци.

### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/13**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е** **за објавување на**

**Програма за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2015 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2015 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година**.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/14**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 84 од Законот за градежно земјиште (“Сл.весник на РМ бр 17/2011,53/2011,144/2012, 153/2012, 25/2013, 137/2013, 163/2013,15/2015) а во врска со Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комунална инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Сл.весникна РМ„бр.38/11,93/11,65/12,75/12 , 98/12, 133/13, 155/13, 96/14, 107/14, 115/14), член 36 став1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА**  
**ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2015**  
**ГОД.**

Во Програмата бр.07-5805/1 од 22.12.2014(„Службен гласник на Општина Кавадарци„бр.26/2014,) се врши следното изменување и дополнување :

1. Во глава V Извори на финансирањето на Програмата и распределба, во табелата, под ред.бр.4 Средства од Буџетот на Општината –даноци , износот од 42.260.000,00 ден. се заменува со износ од 43.160.000,00 ден.

Вкупната вредност на приходите се менува од 138.336.000,00 денари на износ од 141.936.000,00 ден.

2. Во глава **Расходи**  
**ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО**  
**МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**

**I. УЗ „Ваташа,, се менува и гласи:**

После поз. 5 се додава нова поз. 6 со наслов„Потпорен сид на ул„Перо Видев,,” со износ од 1.500.000,00 ден.

Вкупната вредност на комунална изградба на УЗ Ваташа се менува од износ 2.100.000,00 на износ од 3.600.000,00 ден.

**IX УЗ „Страшо Пинџур,, се менува и гласи:**

Позиција 3 со наслов ул„25 ти мај ,,- потпорен сид вредноста од 600.000,00 ден. се менува на износ од 1.500.000,00 денари.

Рекапитулацијата за комунална изградба по Урбани заедници се менува од износ од 45.350.000,00 на износ од 47.750.000,00 ден.

Рекапитулацијата на комуналната изградба заедно со изградбата на системи за водоснабдување и изградба на системи за одводнување и пречистување на одводни канали се менува од износ од 49.850.000,00 денари на износ од 52.250.000,00 денари.

**Глава „ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ„се менува и гласи :**

После поз.14 се додава нова поз.15 со наслов „Партерно уредување на модуларен паркинг на ул.,1 ви мај,“ со вредност од 700.000.00 денари.

После поз.15 се додава нова поз.16 со наслов „Санација на Винска куќа,“ во износ од 500.000,00 ден.

Вкупната вредност на главата „Изградба на јавни објекти“ се менува од 43.102.000,00 на износ 44.302.000,00 ден.

**ВКУПНИОТ РЕКАПИТУЛАР за комунална изградба за 2015 се менува и гласи :**

А.Изградба на улици,реконструкција на улици и др.објекти по МЗ се менува од 49.850.000,00 на 52.250.000,00 ден.

В. Објекти од општ интерес вредноста се менува од 43.102.000,00 ден на 44.302.000,00 ден. или

Вкупниот рекапитулар се менува од 138.336.000,00ден.на 141.936.000,00 ден.

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Сл.Гласник на Општина Кавадарци“.

**Бр.08 – 705/14  
19.02.2015 година  
К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ  
Претседател,  
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“ бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е  
за објавување на**

**Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(елементарна неопогода-поплави)**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(елементарна неопогода-

поплави), донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/15**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија за финансии и буџет бр.08-722/2 од 16.02.2015 година, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

### **О Д Л У К А**

#### **За одобрување финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година**

##### **Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година за санирање на последиците од елементарните непогоди – поплави на ден 30.01.2015 , 31.01.2015 30 и 01.02.2015 година во Општина Кавадарци .

##### **Член 2**

Финансииските средства од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година а ќе се распоредат во три категории и тоа:

- Прва категорија 10.000 денари,
- Втора категорија 20.000 денари,
- Трета категорија 30.000 денари

##### **Член 3**

Се задолжува Комисијата за финансии и Буџет да изврши категоризација на поднесените барања и да донесе предлог решение за исплата.

##### **Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/15**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова – Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

### **Р Е Ш Е Н И Е**

**за објавување на**

**Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина  
Кавадарци за 2015 година(опожарена куќа)**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Одлука за одобрување на финансиски средства од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година(опожарена куќа), донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 19.02.2015 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/16**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Сл.Весник на РМ бр.5/2002),член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (Сл.гласник на Општина Кавадарци бр.8/05),Записник од Комисија за финансии и буџет бр.08-722/1 од 12.02.2015 година, Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**О Д Л У К А**

**За одобрување финансиски средства  
од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на Општина Кавадарци одобрува финансиски средства во вкупен износ од 30.000 денари на Сенгов Илија ул.Илинденска бр.36 од Кавадарци, за опожарена куќа на ул.Илинденска бр.36 во Кавадарци.

**Член 2**

Финансииските средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Кавадарци за 2015 година на Сенгов Илија на следната трансакциона сметка:

320500005183370 депонент-Централна кооперативна банка.

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/16**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Пеливанова – Вилхелм**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**за објавување на**

**Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2015 година**

**1. СЕ ОБЈАВУВА** Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Кавадарци за 2015 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден **19.02.2015 година**.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.09-866/17**  
**23.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**Дипл.прав.Александар Панов**

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.5/2002), а во врска со член 17 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09,124/10,18/2011, 144/12, 55/13, 163/13, 42/14) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 19.02.2015 година, донесе

**ПРОГРАМА**  
**за изменување и дополнување на**  
**Програмата за изработка на урбанистички планови**  
**во Општина Кавадарци за 2015 година**

**Член 1**

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2015 година („Службен Гласник на Општина Кавадарци ”26/2014) се врши следната измена :

**Во Глава IV. Урбанистички планови финансирани од правни и физички лица , после точка 24 се додава нова точка 25 која гласи:**

**I.,Изработка на општ акт за населено место с.Чемерско-Општина Кавадарци.,**

**Член 2**

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци”.

**Бр.08 – 705/17**  
**19.02.2015 година**  
**К а в а д а р ц и**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ**  
**Претседател,**  
**М-р Горица Целиванова - Вилхелм**